



DELL LATITUDE



Линијата Latitude на бизнис класата лаптопи секогаш им биле цел на бизнис купувачи, кои ги ценат стабилноста, издржливоста и моќните перформанси. Преминувањето од "D" во "E" серија, значи и преминување на "D" додатоците во целосно новата "E" серија на додатоци. Некои од новините кои "Dell" ги има вклучено се UWB, GPS, WiMax, осветлена тастатура и избор на повеќе бои. Тоа што е најважно за оваа нова серија е фактот дека со едно полнење батеријата може да издржи и до 19 часа, користејќи 9-келијна батерија. Иако сè уште овие издржливости не можат да се потврдат, сепак се дополнува со фактот дека "Dell" работеше на подобрување на перформансите на батериите на новата Latitude E-серија. Новите Latitude ќе пристигнат во 4 сегменти, и тоа: Ultra-Portable, Entry Level, Mainstream и Rugged. Ultra-portable во семејството Latitude ќе бидат новиот 12,1 и 13,3-инчен E4200/E4300 модели. Во Entry-Level категоријата ќе бидат понудени 14,1 и 15,4- инчни модели, E5400/E5500. Во Mainstream сегментот, кој последниве беше најпопуларен за бизнис потрошувачите, ќе биде лансиран моделот E6500. Најновиот сегмент на "Dell" ќе биде претставен со новиот ATG E6400, главен конкурент со популарниот Toughbook на Panasonic.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ

2005



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Registar* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Registar*от. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сè ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доадева вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состанување на годишна сметка. *R-Registar*от е во пластични кораци, со водоникни листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

*R-Registar*от е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 R-REGISTAR **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Registar со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

COMMODORE ЛАПТОП

Откако на почетокот на минатата година најави палета на персонални компјутери наменети за загрозените гејмери, па потоа го претстави преносниот мулти-медииален плеер наречен C200, легендарниот "Commo-



dore" одлучи да се обиде и во водите на преносните компјутери. Годинашниот Саем на потрошувачка електроника IFA 2008, одржан во Берлин, "Commodore" го искористи

за претставување на својот претставник во категоријата минијатурни преносници. Моделот наречен UMMD 8010/F има дисплеј со големина до 10 инчи; камера со резолуција од 1,3 мегапиксели; поддршка за Wi-Fi 802.11b/g и Bluetooth; процесор 1,6GHz VIA C7-M; тврд диск од 80 GB и 1 GB работна меморија. За жал, ова се сите технички детали објавени во врска со овој лаптоп, а според најавите цената би требало да изнесува околу 600 долари.

NOKIA N96

Nokia N96 поддржува дигитална ТВ, има камера со резолуција од 5 мегапиксели со Carl Zeiss оптика, GPS навигација со гласовна поддршка, Wi-Fi конективност, 16 GB

внатрешна меморија, која може да се зголеми до 24 GB со microSD картичка, N-Gage игри и голем 2,8 инчен TFT дисплеј.

Дизајнот на N96 го следи дизајнот на N81. Единствената можност која го дели N96 од конкуренцијата е вградениот DVB-H TV тјунер. Првите парчиња од N96 веќе се испорачани, а ќе бидат достапни по предвидената цена од 550 евра.



NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

HARIBO

GOLDBÄREN

HARIBO

BERRIES

HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PRIMAVERA ERDBEEREN



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА

И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

QUAXI

HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PFIRSICHEN

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk